

1.	Наставен предмет	<b>ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ПРИМЕНЕТА МАТЕМАТИКА</b>																				
2.	Шифра	<b>1М4МИ01</b>																				
3.	Студиска програма	<b>ПИ, ТМЛ, ТИ , АФИ, МЗКИ, ИИМ, МВ, ЕЕ, МХТ</b>																				
4.	Семестар (изборност)	<b>зимски (XI)</b>																				
5.	Цели на предмет	Запознавање со одбрани поглавја од нумеричка анализа, оптимизација, линеарна алгебра, диференцијални равенки и комплексна анализа.																				
6.	Оспособен за (компетенции)	Решавање на проблеми од нумеричка математика, оптимизација, диференцијални равенки и комплексна анализа. Активна примена на програмски пакети од проблематиките на предметот.																				
7.	Услов за запишување на предметот	нема																				
8.	Основна литература (до 3 наслови)	Актуелна литература од областа на дисциплините кои се застапени во предметот, како и актуелни програмски пакети во функција на проблематиката.																				
9.	Број на кредити:	6																				
10.	Вкупен расположив фонд на време	6 ECTS x 30 саати = 180 саати																				
11.	Распределба на расположивото време	30 + 88 + 60 + 2 = 180 саати																				
	11.1. П -	Предавања - теоретска настава (15 недели по 2 саати)		30 саати																		
	11.2. ПА, СР, ДЗ -	Проектни активности; семинарски работи; домашни задачи		88 саати																		
	11.3. СУ -	Самостојно учење		60 саати																		
	11.4. ТПЗ -	Проверка на знаење со тестови		2 саати																		
12.	Оценување	50 + 50 = 100 бода																				
	12.1. 1 тест до 50 бода	50 бода																				
	12.2. ПА, СР, ДЗ	50 бода																				
		<table border="1"> <tr> <td>Оценки:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>од 50 до 60 бода</td> <td>6 (шест)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>од 61 до 70 бода</td> <td>7 (седум)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>од 71 до 80 бода</td> <td>8 (осум)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>од 81 до 90 бода</td> <td>9 (девет)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>над 90 бода</td> <td>10 (десет)</td> <td></td> </tr> </table>			Оценки:			од 50 до 60 бода	6 (шест)		од 61 до 70 бода	7 (седум)		од 71 до 80 бода	8 (осум)		од 81 до 90 бода	9 (девет)		над 90 бода	10 (десет)	
Оценки:																						
од 50 до 60 бода	6 (шест)																					
од 61 до 70 бода	7 (седум)																					
од 71 до 80 бода	8 (осум)																					
од 81 до 90 бода	9 (девет)																					
над 90 бода	10 (десет)																					
13.	Услов за потпис и формален испит	Реализирани активности 11.2																				

**АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ *ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ПРИМЕНЕТА МАТЕМАТИКА***

Предавања	
Саати	Тема
2	Одбрани поглавја од линеарна алгебра (детерминанти од повисок ред)
2	Одбрани поглавја од линеарна алгебра (векторски простори, системи линеарни равенки)
2	Одбрани поглавја од линеарна алгебра (матрици)
2	Одбрани поглавја од линеарна алгебра (сопствени вредности и сопствени вектори)
2	Нумерички методи(грешки во нумеричкото сметање)
2	Нумерички методи(равенки и системи нелинеарни равенки)
2	Нумерички методи(апроксимација и интерполација)
2	Нумерички методи(диференцијални равенки, нумерички аспекти)
2	Методи на оптимирање(вовед)
2	Методи на оптимирање(еднодимензионална оптимизација)
2	Методи на оптимирање.(повеќедимензионална оптимизација, оптимизации без ограничувања)
2	Методи на оптимирање(повеќедимензионална оптимизација, оптимизации со ограничувања)
2	Комплексна анализа (вовед)
2	Комплексна анализа(холоморфност)
2	Комплексна анализа (конформни пресликувања)
<b>Тест за проверка на знаењата</b>	
<b>30</b>	

Проектна активност, семинарски работи, домашни задачи		
	Тема	Активност
1	Реализација на програми за решавање на системи линеарни равенки	Домашна задача.
2	Реализација на програми за решавање на системи нелинеарни равенки	Домашна задача.
3	Реализација на програми за апроксимации и интерполации со криви	Проектна задача-презентација
4	Реализација на програми за решавање на диференцијални равенки	Проектна задача-презентација
5	Реализација на програми за еднодимензионални оптимирања	Семинарска работа
6	Реализација на програми за повеќедимензионални оптимирања	Семинарска работа